



## АЛБАНИЈА – ВАЛОНА

### Вила Idi

Вила “Idi” располага со 1/3 студиа комплет опремена кујна, купатило, ТВ и WIFI. Дел од собите гледаат директно кон морето, страничен поглед на море и кон планина. Пред вилата има сопствен двор. Секоја соба располага со тераса масичка и столици. Се наоѓа на 100м од градската песочна плажа и 70м до шетачката зона, каде ќе најдете безброј ресторани, кафулиња.

Вила “idi” 7 ноќевања за наем на студио		
Термин:	Ноќевања:	1/3 Студио
11.06-18.06.2021	7	179€
18.06-25.06.2021	7	189€
25.06-02.07.2021	7	199€
02.07-09.07.2021	7	219€
27.08-03.09.2021	7	229€
03.09-10.09.2021	7	209€
10.09-17.09.2021	7	199€

Координати 40.437397609392995, 19.498775725625908

### Напомена:

- Цените во табелата се однесуваат за наем на студио за 8 дена / 7 ноќевања без вклучен превоз
- Сместувањето е првиот ден по 14.00 часот по локално време, а собите ги напуштате последниот ден во 10.00 часот
- Вилата се наоѓа на угорница со прекрасен поглед према морето
- За уплата на два последователни термини одобруваме 10% попуст на вториот термин
- Климата е вклучена
- Вилата поседува WIFI
- Препорачуваме патничко осигурување во агенција поради новите протоколи
- Агенцијата нема одговорност за трансфер до вилата доколку користите превоз од друга компанија.
- Ве информираме за новите настани околу Ковид-19 користење на превоз капацитетите во автобус/минибус ќе се користат согласно протоколот од 75% капацитет

### ПРЕВОЗ:

Цена на повратен билет – 45 евра;  
Деца до 2 години бесплатно (без седиште);  
Деца од 3-12 год. - 35 евра

Превозот со Автобус / Минибус се извршува до туристичката дестинација односно до местото што дозволува да застане автобусот близу вилата

Патниците самостојно го пренесуваат својот багаж од автобусот до вилата

Патувањето за Валона се реализира преку граничниот премин Кафасан-Струга и може да се патува со важечка лична карта или пасош не постар од 3 месеци.



Време на поаѓање за Валона:

- 01:00h Штип (Нова пошта)
- 01:30h Куманово (Окта автопат, рафинерија)
- 02:00h Скопје (Хотел Вип)
- 02:45h Тетово (Влез на Макпетрол)
- 03:45h Кичево (бензинска пумпа Лукоил)
- 04:45h Охрид (Влез аеродром)
- 05.00h Струга (кружниот тек излез)

Важни информации:

Ги замолуваме патниците да бидат на местата 15 минути пред поаѓањето доколку користат превоз.

Поради густот на сообраќај во текот на летната сезона можни се определени доцнења за кои однапред се извинуваме.

Побарајте број од водичот 1 ден пред тргнување

Во студио е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети)

Превозот ги симнува патниците до најблиската локација на сметувањето каде може да се паркира автобус/минибус

Препорачуваме патничко осигурување (информации во агенцијата)

За отказ на резервација во “рана уплата” или резервации во “последен момент”, не се враќа уплатениот износ

За резервација на аранжманот е потребно 30% уплата од вкупната сума

За рана уплата со попуст потребна е уплата од 50% од цената на аранжманот

Побарајте Договор за патување

